

Врз основа на членовите 383, 384 и 476 став 1 од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму) и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 28.05.2025 год. донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на годишната сметка на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп
за деловната 2024 год.

Член 1

Се усвојува годишната сметка на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, за деловната 2024 год., според следните биланси:

1. Биланс на состојба на ден 31.12.2024 год.
2. Биланс на успех од 01.01.2024 год. до 31.12.2024 год.

Член 2

Во билансот на состојба на ден 31.12.2024 година е искажана следната билансна состојба:

1. Актива 3.474.821.031,00 ден.
2. Пасива 3.474.821.031,00 ден.

Член 3

Во билансот на успех за периодот од 01.01.2024 год. до 31.12.2024 год., се искажани следните состојби:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Приходи | <u>3.751.601.004,00</u> ден. |
| 2. Позитивни разлики на готов
производ на почеток-крај на год. | <u>2.592.278,00</u> ден. |
| 3. Расходи | <u>3.681.946.436,00</u> ден. |
| 4. Добивка пред оданочување | <u>72.246.846,00</u> ден. |
| 5. Данок на добивка | <u>6.346.851,00</u> ден. |
| 6. Добивка по оданочување | <u>65.881.995,00</u> ден. |

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во членот 476 став 1 од Законот за трговските друштва, секој трговец по истекот на деловната година составува годишна сметка. Според ставот 4 од истата одредба, годишната сметка вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки. Финансиските извештаи вклучуваат биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување од овој закон.

Годишната сметка во друштвото е изготвена навремено и во согласност со закон и сметководствените стандарди.

Согласно член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва: „Собранието одлучува само за прашањата изречно определени со овој закон и со статутот, а особено за: 2) одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;“.

Според член 384 став 1 од Законот за трговските друштва, годишното собрание го свикува органот на управување најдоцна три месеца по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеца од завршувањето на календарската година или 14 месеца од одржувањето на последното годишно собрание. Во членот 40 став 1 од Правилата за котација на Македонската берза, е наведено дека, издавачите од сите подсегменти се должни да ги објават целосните консолидирани и неконсолидирани ревидирани финансиски извештаи (Извештај на независниот ревизор, Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај за паричните текови, Извештај за промените во капиталот и Белешки кон финансиските извештаи) заедно со годишниот извештај за работењето, усвоени од Собранието на акционери на друштвото што е можно поскоро по завршувањето на релевантниот период, а задолжително во рок од 7 дена од усвојувањето на Собранието на акционери, но не подоцна од 31.05 во тековната година.

Имајќи ги предвид наведените одредби, друштвото го организираше собранието на акционери во роковите определени со позитивните прописи.

Врз основа на претходното, беше одлучено како во диспозитивот на оваа одлука.

Претседавач на Собрание на акционери,

The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text "Собрание на акционери" (Shareholders' Meeting) around the top edge, "„ВИТАМИНКА“" (VITAMINKA) in the center, and "ПРИЛИП" (PRILIP) at the bottom. There is also a small number "1" inside the stamp.